

Врз основа на член 17 став 3) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 15 став (3) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на xx февруари 2023 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за измена на Решението за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2021 - 2023 година

1. Во Решението за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2021 - 2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 200/20) во точката 1 алинеја 3 се менува и гласи:
 - „за 2023 година во износ од 0,87 ден/м³.“
2. Во точката 2 алинејата 3 се менува и гласи:
 - „минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 1,39 %.“
3. Во точката 3 алинејата 3 се менува и гласи:
 - „за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 0,85 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 0,88 ден/м³.“
4. Се задолжува давателот на водната услуга ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје да ги исполни условите од Измената на Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од xx март 2023 година.

Образложение

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје, согласно член 17 став 3) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 15 став (3) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17) до Регулаторната

комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за измена на План за прилагодување по исклучок заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-479/22 од 14 ноември 2022 година (во натамошниот текст: Барање).

Со Барањето, ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје побара поведување на постапка за измена за Решението за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води за регулиран период 2021 - 2023 година („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.200/20) пред истекот на периодот на кој се однесува решението за утврдување на тарифа.

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ.
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	3.301.319
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	851.744
Трошоци за осигурување на основни средства	34.766
Бруто плати	10.040.718
Менаџерски плати и награди	0
Други услуги	324.862
Останати и вонредни трошоци	1.821.304
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	16.916
Вкупно оперативни трошоци	16.391.149
Остварена просечна пондерирана тарифа	0,50

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	45.899.982	46.622.243
Амортизација	денари	6.468.574	6.979.231
Средства за ликвидност	денари	264.590	271.179
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	8.450.000	8.400.000
Принос на регулирани средства	денари	549.513	634.365
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	53.182.660	54.507.019
Количина	m ³	34.303.820	34.353.020
Просечна тарифа	ден/m ³	1,54	1,57
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	1,53	1,56
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	1,55	1,59

Регулаторната комисија за енергетика на 30 ноември 2022 година го објави Барањето на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и во дневните весници „Нова Македонија“ и “Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за измена на План за прилагодување по исклучок за прочистување на отпадни води за 2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2023
Оперативни трошоци	денари	23.333.480
Амортизација	денари	5.990.676
Средства за ликвидност	денари	150.144
Новонабавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	8.400.000
Принос на регулирани основни средства	денари	704.558
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	30.178.858
Количина	m ³	34.353.020
Просечна тарифа	ден/m ³	0,87
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	0,85
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	0,88

По извршената анализа на трошоците од 2022 година и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се утврдени согласно одобрените за 2023 година од претходната одлука на Регулаторната комисија за енергетика и истите изнесуваат 7.318.671 денари за 2023 година;

2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифати согласно барањето и истите изнесуваат 2.358.945 денари за 2023 година;

3. Трошоците за осигурување се прифати согласно барањето и истите изнесуваат 37.447 денари за 2023 година;

4. Трошоците за бруто плати се утврдени согласно одобрените за 2023 година од претходната одлука на Регулаторната комисија за енергетика и истите изнесуваат 10.782.419 денари за 2023 година;

5. Трошоците за други услуги се прифатени согласно барањето и истите изнесуваат 841.272 денари за 2023 година;

6. Останатите и вонредни трошоци се утврдени согласно одобрените за 2023 година од претходната одлука на Регулаторната комисија за енергетика и истите изнесуваат 1.975.963 денари за 2023 година;

7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот на работењето се утврдени согласно одобрените за 2023 година од претходната одлука на Регулаторната комисија за енергетика и истите изнесуваат 18.764 денари за 2023 година;

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е утврдена согласно одобрената за 2023 година од претходната одлука на Регулаторната комисија за енергетика и истата изнесува 5.983.785 денари за 2023 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга е утврдена согласно одобрената за 2023 година од претходната одлука на Регулаторната комисија за енергетика и истата изнесува 6.890 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,5% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 150.144 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за за 2023 година изнесува 704.558 денари.

Испорачаната количина на вода е прифатена согласно податоците од Барањето, и истата изнесува 34.353.020 m³ за 2023 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води да изнесува 0,87 ден/m³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води изнесува 1,39% за 2023 година.

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-479/22
xx февруари 2023 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски